



МАКЕДОНИЈА БИРО - СКОПЈЕ

"МАКЕДОНИЈА БИРО" - Скопје
Консултантско друштво за
економско-правни и други услуги
организира стручно-едукативно
советување на тема:

ИЗГОТВУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 2019 Г.:
ПОЈАСНУВАЊА ЗА ПОВАЖНИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ,
КОИ ИМААТ ДИРЕКТНО ВЛИЈАНИЕ НА ЗАВРШНАТА
СМЕТКА И ЗА ДРУГИ МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКИ
И ПРАВНИ ПРАШАЊА



Стручното советување ќе се одржи во:

- **ОХРИД** - хотел "МИЛЕНИУМ" на 27, 28 и 29 јануари 2020 година; и
- **СКОПЈЕ** - хотел "КОНТИНЕНТАЛ" на 30 и 31 јануари 2020 година.

ПРОГРАМА НА СОВЕТУВАЊЕТО:

I. Новини во законските прописи:

Измени и дополнувања во повеќе прописи кои го регулираат материјално-финансиското и правното работење:

1. Измени и дополнувања во Законот за данок на личен доход;
2. Измени и дополнувања во Законот за додадена вредност;
3. Измени и дополнувања во Законот за данок на добивка;
4. Измени и дополнувања во Законот за даночна постапка;
5. Измени и дополнувања во Законот за административни службеници;

6. Измени и дополнувања во Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници и непрофитните организации;

Напомена: Во новиот Закон за измени и дополнувања на Законот за вршење на сметководствени работи, кој е во процедура во Собранието, во член 14 е регулирано дека сите сметководители и овластени сметководители кои ги посетувале обуките во 2017, 2018 и 2019 година, понатака не се должни да посетуваат наменски обуки, туку сами можат да бираат каде и во кои консултантски куќи да ги посетуваат семинарите, советувањата и сл.

7. Измени и дополнувања и во други законски прописи.

II. Примена на Законот за извршување на буџетот за 2020 година

www.macedonianburo.com.mk

III. Платите во 2020 година кај субјектите од јавниот сектор

IV. Законот за јавни набавки во пракса

V. Примена на новиот Закон за данок на добивка кај буџетските корисници, ЈЗУ и непрофитните организации по завршната сметка за 2019 година:

- Дали буџетските корисници се даночни обврзници по новиот Закон за данок на добивка, бидејќи не се изземени од истиот;
- Каков третман ќе имаат неисплатените расходи (по сметки, фактури и други веродостојни исправи до 31.12.2019 година);
- Неисплатените плати за месец декември 2018 год.;
- Пренесениот вишок на приходи од претходната година во класа 7;
- Дали ќе влезат во даночната основица наменските средства;
- Други актуелни прашања околу пресметувањето на данокот на добивка по завршната сметка за 2019 година.

VI. Примена на Законот за данок на добивка кај непрофитните организации:

- нов начин на пресметување на данокот на добивка кај непрофитните организации;
- утврдување на даночна основица по ново;
- кои приходи се оданочуваат по ново, а кои не;
- утврден праг на оданочување на добивката;
- распределбата на добивката по завршната сметка за 2019 година;
- други новини во врска со пресметувањето на данокот на добивка по завршната сметка за 2019 година кај непрофитните организации.

VII. Нови обрасци за данок на добивка за буџетските корисници и посебно за непрофитните организации

- Појаснување за правилно пополнување на новите обрасци посебно за буџетските корисници и посебно за непрофитните организации.

VIII. Претходни работи на завршната сметка:

- а) Проверка и усогласување во книжењата на средствата во активата и пасивата, потоа приходите и расходите за 2019 година;
- б) Други проверки.

VIII-1. Пописите на средствата за 2019 година

VIII-2. Усогласување на побарувањата и обврските за 2019 година

VIII-3. Амортизација и ревалоризација на средствата за 2019 година

IX. Изготвување на завршните сметки за 2019 година, и тоа за:

- а) Буџетските сметки 603, 703, 903 и 737;
- б) Сопствени приходи кај единките-корисници и ЈЗУ, сметките 631, 786, 787, 788 и 531;
- в) Донаторските сметки 785 и 489;
- г) Фондовските сметки 660 и 730;
- д) За буџетите 630, 930, 937 и други; www.makedonijabiro.com.mk
- ѓ) Кои лица ги потпишуваат финансиските извештаи - обрасците на завршната сметка.

X. Прашања, консултации и одговори

Советувањето првиот ден почнува со работа во 10,00 часот.

За учество на советувањето, се плаќа **4.000 ден.** по учесник, а за секој нареден **3.000 ден.** (плус 18% ДДВ) за претплатниците на Билтенот "Пракса и сметководство" и за оние кои ќе се претплатат на самото советување, а за непретплатниците **4.500 ден.** по учесник, а за секој нареден **3.600 ден.** (плус 18% ДДВ). Учеството може да се плати во готово на самото советување, а може да се плати и однапред вирмански на жиро-сметка број 300000000197528 на име "МАКЕДОНИЈА БИРО" - Скопје, но исто така со задолжување на фактура на самото советување.

Даночен број: 4030989239725

Депонент: Комерцијална банка

Предавачи:

1. Иван Кузмановски, директор на Македонија биро - Скопје и
2. м-р Ивица Лазевски - Македонија биро - Скопје.

Секој учесник на советувањето ќе добие стручен материјал, списание "Пракса, сметководство и финансии", за материјалот што ќе биде предмет на советувањето.

Заради карактерот и важноста на материјалот, што ќе биде обработувано, на советувањето пожелно е да присуствуваат:

Директорите, раководителите на единиците за финансиски прашања и одделенијата за внатрешна ревизија, сметководителите, благајниците, правниците, одговорните лица за пописот и другите лица кои непосредно работат на проблематиката што е предмет на работа на советувањето.

Учесниците на советувањето ќе добијат потврда за обавена обука во смисла на член 154 од ЗРО и член 54 од Законот за административни службеници.

ПОТСЕТУВАМЕ: Сите заинтересирани можат да се снабдат со сета потребна стручна и друга литература, како и обрасците за завршната сметка и сите видови други обрасци за пописите, потоа сите видови вирмански налози во платниот промет. Исто така и сите потреби за канцелариско и административно работење на самото советување.

Доколку не сте во можност да присуствувате на ова советување, материјалот за завршната сметка и обрасците можете да ги порачате на нашата е-маил адреса или на факс.

e-mail: [mbiro@t.mk](mailto:m biro@t.mk)
info@makedonijabiro.com.mk
www.makedonijabiro.com.mk

Подетални информации можете да добиете секој ден од 7 до 15 часот на тел.бр. 02/3127-044 и 02/3110-139.

Во очекување на Вашата посета на советувањето, Ви посакуваме многу успеси во Вашето работење.

Скопје,
15.01.2020 год.
Број 0701/26

"Македонија биро" - Скопје